

20170280459

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 128 став (2) од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ТИПОВИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА КОИ ЌЕ СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат типовите на технички средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата.

#### Член 2

(1) За аудио и видео снимање од страна на Полицијата се употребува Уред за мобилен систем за аудио и видео снимање.

(2) Уредот од ставот (1) на овој член се состои од:

- камера со внатрешна меморија за снимање;
- снимач со хард диск;
- батерија со контролер;
- централен софтвер и
- уред за полнење на батеријата и архивирање на аудио и видео записот од камерата.

(3) Уредот од ставот (1) на овој член, се поставува на телото или главата на полицискиот службеник кој го користи.

#### Член 3

(1) Аудио записот од уредот од членот 2 од овој правилник е со ААЦ кодекс или друг еквивалентен формат на снимање.

(2) Видео записот од уредот од членот 2 од овој правилник се снима локално на вградена меморија во самата камера во формат МП4 или друг еквивалентен формат.

#### Член 4

Уредот од членот 2 на овој правилник овозможува аудио и видео запис со:

- резолуција на видео и аудио записот од минимум 640x480 мегапиксели при минимум 20 слики во секунда;
- леќа-поле на снимање од минимум 75°, без дополнителен извор на светлина и
- заштита со 256 битна АЕС енкрипција или еквивалентна.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-13176/1  
1 март 2017 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
д-р **Агим Нухиу**, с.р.